



ПРЕГЛЕД

на прифатени теми за изработка на магистерски трудови (септември 2019)

1. Електрични машини и автоматизација

ред. бр.	студент	тема на македонски јазик	тема на англиски јазик	предложен ментор
1	Илија Илиевски	Влијанието на реманентниот магнетизам во магнетното јадро врз дијагностичките испитувања и вклучувањето во мрежа на енергетските трансформатори	The Magnetic Core Remanent Magnetism Effects on the Diagnostic Measurements and Energi-zing of Power Trans-formers	Проф. д-р Крсте Најденкоски

2. Обновливи извори на енергија

ред. бр.	студент	тема на македонски јазик	тема на англиски јазик	предложен ментор
1	Марија Грковска	Прифатливост на производството на електрична енергија од фотоволтаични системи во електроенергетскиот систем	Acceptability of Energy Generation from Photovoltaic Systems in the Power System	Проф. д-р Димитар Димитров

3. Проектен менаџмент

Ред. бр.	Студент	Тема на македонски јазик	Тема на англиски јазик	Предложен ментор
1	Моника Крајничанец	Клучни улоги и одговорности на клиентот или корисникот во проектите	Crucial roles and responsibilities of client or user of the projects	проф. д-р Вангел Фуштиќ
2	Ана Котевска	Анализа и модели за краткорочна прогноза на потрошувачка на ел. енергија во Р. Северна Македонија	Analysis and Models for Short Term Load Forecasting in Republic of North Macedonia	Проф. д-р Дејан Ѓорѓевиќ

4. Електроенергетика

Ред. бр.	Студент	Тема на македонски јазик	Тема на англиски јазик	Предложен ментор
1	Амед Усеин Абдураманов	Анализа на исплатливоста на инвестициите во	Analyses of the cost-effectiveness of the	Проф. д-р Атанас Илиев

		електроенергетиката	Investments in the Electric Power Systems	
--	--	---------------------	---	--

5. Регулатива во енергетика, електронски комуникации и сообраќај

ред. бр.	студент	тема на македонски јазик	тема на англиски јазик	предложен ментор
1.	Борис Арсов	Придобивки од квалитетна ИКТ инфраструктура за имплементација на стратегијата за широкопојасен интернет и дигиталната агенда	The benefits from high quality ICT infrastructure for implementation of the broadband strategy and the digital agenda	Проф. д-р Александар Ристески

6. Комуникациски и информациски технологии

ред. бр.	студент	тема на македонски јазик	тема на англиски јазик	предложен ментор
1	Горан Ристески	Комуникациски протоколи и системи за управување на индустриски објект	Communication Protocols and Systems for Management of an Industrial Object	Проф. д-р Перо Латкоски

7. Метрологија и менаџмент на квалитет

ред. бр.	студент	тема на македонски јазик	тема на англиски јазик	предложен ментор
1	Александра Ациска	Контрола и обезбедување на квалитет во интензитетно модулирана радиотерапија и споредба со тридимензионална конформална радиотерапија	Quality control and quality assurance in intensity modulated radiotherapy and comparison to three dimensional conformal radiotherapy	Проф. д-р Маргарита Гиновска